

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 12

Петок, 28 мај 2012 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица:	Стр.		Стр.
189. Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2013 година	3	196. Одлука за имплементација на проект „СПА Туризам и Локален развој“	10
190. Одлука на отстапување на урбана опрема и материјални средства	5	197. Одлука за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица	11
191. Одлука за измена на Одлуката за субвенционирање на неплатен долг кон ЈПКД „Комуналец“ на семејства од Општина Струмица со посебен социјален статус	6	198. Одлука за усвојување на Спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село	11
192. Одлука за изработка и имплементација на проект "Заштита и промоција на природното и културно наследство во прекуграничниот регион на Струмица и Кукуш"	7	199. Одлука за доделување парична награда на Одбојкарскиот клуб „Струмица“ Струмица	12
193. Одлука за имплементација на проект „Одржливо земјоделство инволвирано во пазарно ориентираните систем“	8	200. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5 КО Струмица	13
194. Одлука за имплементација на проект “Развој на алтернативни форми на туризам”	8	201. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5512/1 и 5512/3 КО Струмица	14
195. Одлука за имплементација на проект “Промоција на планинските богатства преку заштита на прекуграничните еколошки ресурси“	9	202. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште и промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за КП бр. 3868 и 3656/1 КО Дабилџа	14

203. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за КП бр. 4682 КО Куклиш	15	214. Решение за разрешување именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Герас Цунев“ Просениково	22
204. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2570/1, 2568/1, 2568/6 и 2571/12 КО Банско	16	215. Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле	23
205. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 3127 и 3128 КО Куклиш	16	216. Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса	23
206. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште КП бр.1216 КО Струмица	17	217. Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино	24
207. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.2361/2 КО Добрејци	18	218. Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Даме Груев“ Куклиш	24
208. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7864/2 и 7864/1 КО Струмица	18	219. Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ОМУ „Боро Џони“ Струмица	25
209. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 1657/1 и 1657/2, КО Струмица	19	220. Програма за дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2012 година	26
210. Решение за разрешување именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица	20	221. Заклучок за утврдување на Нацрт ДУП за градежна парцела на КП бр.1000 КО Струмица, блок 18 (блок 33 по ГУП), Општина Струмица 2012-2017	26
211. Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Сандо Масев“ Струмица	20	222. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ периодот 01.01 до 31.03.2012 година	27
212. Решение за разрешување именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Струмица	21	223. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2012 година	28
213. Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица	21	224. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2012 година	28

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2013 година

1. Се објавува Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2013 година, донесен на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4128/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

189.

Врз основа на член 27 точка 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2013 година

1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2013 година, се утврдуваат следните рокови и активности:

Можен датум	Буџетски активности	Одговорност
Април-мај 2012	Советот на општината донесува Буџетски календар	Совет на општина Струмица
Мај-јуни 2012	Совет на општината усвојува развојни документи	Совет на општина Струмица
1-30 09/12	Министерот за финансии подготвува буџетски циркулар во кој се содржани главните насоки за изготвување на Предлог-буџетите за наредната година и висината на дотациите од Буџетот на РМ, кој им го доставува на општината	Чл. 21 од Законот на буџетите („Сл.весник на РМ“ бр. 61/04); чл.27 ст.1 и 2 од Законот за финансирање на ЕЛС „Сл.весник на РМ“ бр.61/04)
05/10/ 2012	Градоначалникот и Секторот за финансии и буџет се состануваат за да ги одредат приоритетите и одредбите на буџетот за наредната година имајќи ги во предвид добиените барања и иницијативи од граѓаните, НВО, институции од областа на културата и спортот и други	Градоначалникот, Секторот за финансирање и буџет
10/10/ 2012	Буџетските информации со формуларите за буџетските побарувања со упатства се доставуваат до другите сектори и сите општински буџетски корисници заедно со писмото од Градоначалникот за зацртаните одредби	Сектор за финансирање и буџет

20/10/ 2012	Градоначалникот подготвува предлог план на програми за развој усогласен со насоките од Циркуларот/Министерство за финансии и истиот го доставува на одобрување до Советот	Градоначалник
25/10/ 2012	Проценката на трошоците и изготвените програмски активности за наредната буџетска година се враќаат во Секторот за финансирање и буџет од останатите сектори и општинските буџетски корисници	Раководители на сектори Буџетски корисници
30/10/ 2012	а. Се собираат буџетските барања од граѓаните на собири на МЗ и други организирани форми на консултации со сите учесници во буџетскиот процес (НВО, спорт, култура и др.) б. Барањата се анализираат усогласуваат в. Се изготвува билансот на приходи г. Се изготвува билансот на расходи	Сектор за финансирање и буџет
15/11/ 2012	Советот го одобрува предлогот на планот на програмите за развој и тој станува составен дел на Предлог-буџетот	Совет на општина
Ноември 2012	Градоначалникот ги разгледува и одобрува предложените предлог-буџетски пресметки и го одобрува Предлог-буџетот подготвен од Секторот за финансирање и буџет	Градоначалник
Ноември 2012	а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на општината б. Се одобрува содржината на Предлог-буџетот и се дава на достапност на јавноста; и в. Се одржуваат јавни расправи, јавни тибини, анкети, предлози на граѓани и форуми на заедници	Градоначалник
Декември 2012	До Советот се доставува конечен Предлог- буџет од страна на градоначалникот	Градоначалник
Декември 2012	Се води расправа во телата на Советот на општината	Комисија за буџет и финансии
Декември 2012	1.Седница на Советот на општината за донесување на Буџетот за наредната година 2.Доколку Советот не го усвои Предлог- буџетот се донесува Одлука за времено финансирање согласно чл.28 ст.2 од Законот за финансирање на ЕЛС ("Сл. весник на РМ"бр.61/04)	Совет на општина Струмица

2. Буџетскиот календар влегува во сила по објавувањето во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.07-4128/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

седница на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.05.2012
година.

Бр. 08-4129/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

190.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

О д л у к а на отстапување на урбана опрема и материјални сретства

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Струмица на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, без надомест му отстапува урбана опрема и материјални средства и тоа:

Р е ш е н и е за објавување на Одлуката на отстапување на урбана опрема и материјални средства

1. Се објавува Одлуката на отстапување на урбана опрема и материјални средства, донесена на

Р.бр.	Назив	Датум на набавка	Број	Наб.вредност	Исправка на вредноста
1	Клупи и корпи	03.12.2010 год.	95-корпи за отпадоци и 97 клупи	5.757.830,768	575.783,081
2	Корпи за отпадоци	18.05.2010 год.	35	273.718,889	43.338,824
3	Корпа за отпадоци	23.12.2010 год.	10	117.679,040	11.767,908
4	Пепелник	23.12.2010 год.	10	127.912,000	12.791,196
5	Парковски клупи	06.04.2011 год.	18	347.274,000	23.151,600
6	Парковски клупи	18.05.2010 год.	25	325.855,820	51.593,840
7	Единечна клупа	23.12.2010 год.	13	329.245,488	32.924,549
8	Клупи и корпи	08.02.2010 год.	2	16.500,648	907,536
9	Корпи за отпадоци	31.03.2010 год.	25	381.755,922	66.807,286
10	Метларка - Пебисто	03.05.2010 год.	1	342.424,760	54.217,255
11	Метлачка РЦМ Атом	14.05.2010 год.	1	921.585,430	145.917,692

12	Метларка Шмид-мала	31.12.2009 год.	1	363.329,700	72.665,940
13	Метларка Шмид-голема	31.12.2009 год.	1	508.661,580	101.732,316
14	Делови за метларка Шмид	20.05.2010 год.		363.016,639	114.955,277
15	Ѓубрерастурач	03.05.2010 год.	2	33.800,638	5.351,768
16	Контејнер	23.03.2010 год.	142	2.743.901,111	480.182,702
	Вкупно			12.954.492,433	1.794.088,770

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4129/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за измена на Одлуката за субвенционирање на неплатен долг кон ЈПКД „Комуналец“ на семејства од Општина Струмица со посебен социјален статус

1. Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за субвенционирање на неплатен долг кон ЈПКД „Комуналец“ на семејства од Општина Струмица со посебен социјален статус, донесена на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4130/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

191.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

О д л у к а
за измена на Одлуката за
субвенционирање на неплатен долг
кон ЈПКД „Комуналец“ на семејства од
Општина Струмица со посебен
социјален статус

Член 1

Во Одлуката за субвенционирање на неплатен долг кон ЈПКД „Комуналец“ на семејства од Општина Струмица со посебен социјален статус („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 21/11) член 3 се менува и гласи:

„Оваа Одлука не се однесува за семејства што оствариле вкупен годишен приход по било кој основ во семејството во износ поголем од 200.000 денари, освен за семејствата од член 2 став 1 точка 2.“

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица.“

Бр.07-4130/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за изработка и имплементација на проект "Заштита и промоција на природното и културно наследство во прекуграничниот регион на Струмица и Кукуш"

1. Се објавува Одлуката за изработка и имплементација на проект "Заштита и промоција на природното и културно наследство во прекуграничниот регион на Струмица и Кукуш", донесена на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр.07- 4131/1 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

192.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

О д л у к а

за изработка и имплементација на проект "Заштита и промоција на природното и културно наследство во прекуграничниот регион на Струмица и Кукуш"

Член 1

Се одобрува изработка и имплементација на проект "Заштита и промоција на природното и културно наследство во прекуграничниот регион на Струмица и Кукуш" (Акроним "Заштита на наследство"), со кој Општина Струмица ќе аплицира за добивање средства од ИПА - Програмата за прекугранична

соработка помеѓу Република Грција и Република Македонија.

Член 2

Носител на проектот е Општина Струмица, а партнери во имплементацијата на проектот се Општина Кукуш – Грција, Регион на Централна Македонија - Регионална единица – Кукуш и Општинска организација за култура, млади и спорт ОПОНГА - Кукуш.

Член 3

Со Проектот ќе се аплицира во Приоритетна оска 2. Зајакнување на ресурсите на животната средина и културното богатство на програмската област, Мерка 2.2 Унапредување и заштита на природното и културно наследство на областа

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4131/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за изработка и имплементација на проект "Одржливо земјоделство инволвирано во пазарно ориентиранот систем"

1. Се објавува Одлуката за имплементација на проект „Одржливо земјоделство инволвирано во пазарно ориентиранот систем“, донесена на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4132/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

193.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

О д л у к а
за изработка и имплементација на
проект “Одржливо земјоделство
инволвирано во пазарно
ориентираниот систем”

Член 1

Се одобрува изработка и имплементација на проект “Одржливо земјоделство инволвирано во пазарно ориентиран систем” со кој Општина Струмица ќе аплицира за добивање средства од ИПА - Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република Македонија.

Член 2

Партнери во имплементацијата на проектот се Општина Струмица и Општина Хераклеа, Серес - Грција.

Член 3

Со Проектот ќе се аплицира во Приоритетна оска 1, 1.3. Зајакнување на прекуграничен економски развој, Мерка 1.2. Зајакнување на човечки ресурси.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4132/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за изработка и имплементација на проект “Развој на алтернативни форми на туризам”

1. Се објавува Одлуката за имплементација на проект “Развој на алтернативни форми на туризам”, донесена на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4133/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

194.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

О д л у к а
за изработка и имплементација на
проект “Развој на алтернативни
форми на туризам”

Член 1

Се одобрува изработка и имплементација на проект “Развој на алтернативни форми на туризам” (Акроним “Tourism DATE”), со кој Општина Струмица ќе аплицира за добивање средства од ИПА - Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република Македонија.

Член 2

Носител на проектот е Регион на Западна Македонија - Грција, а партнер во имплементацијата на проектот е Општина Струмица.

Член 3

Со Проектот ќе се аплицира во Приоритетна оска 1. Зајакнување на прекуграничен економски развој, Мерка 1.3 Унапредување на одржлив туризам.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4133/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за изработка и имплементација на проект “Промоција на планинските богатства преку заштита на прекуграничните еколошки ресурси”

1. Се објавува Одлуката за имплементација на проект “Промоција на планинските богатства преку заштита на прекуграничните еколошки ресурси”, донесена на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4134/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

195.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

О д л у к а
за изработка и имплементација на
проект “Промоција на планинските
богатства преку заштита на
прекуграничните еколошки ресурси”

Член 1

Се одобрува изработка и имплементација на проект “Промоција на планинските богатства преку заштита на прекуграничните еколошки ресурси” (Акроним “MOUNT-EN”), со кој Општина Струмица ќе аплицира за добивање средства од ИПА - Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република Македонија.

Член 2

Носител на проектот е Општина Серес - Грција, а партнери во имплементацијата на проектот се Лаилиас - Грција, Општина Струмица и Општина Ново Село.

Член 3

Со Проектот ќе се аплицира во Приоритетна оска 2. Зајакнување на ресурсите на животната средина и културното богатство на програмската област, Мерка 2.1 Унапредување и заштита на ресурсите на животната средина на програмската област.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07- 4134/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за изработка и имплементација на проект “СПА Туризам и Локален развој”

1. Се објавува Одлуката за имплементација на проект „СПА Туризам и Локален развој“, донесена на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4135/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

196.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

О д л у к а за изработка и имплементација на проект “СПА Туризам и Локален развој”

Член 1

Се одобрува изработка и имплементација на проект "СПА Туризам и локален развој "(Акроним "CROSSPA"), со кој Општина Струмица ќе аплицира за добивање средства од ИПА - Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република Македонија.

Член 2

Носител на проектот е Општина Лакгадас - Грција, а партнери во имплементацијата на проектот се Општина Синтики – Грција, Општина Струмица и Општина Гевгелија.

Член 3

Со Проектот ќе се аплицира во Приоритетна оска 1. Зајакнување на прекуграничен економски развој, Мерка 1.3 Унапредување на одржлив туризам.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4135/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица, донесена на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4136/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

197.

Врз основа на член 53 и 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 128/06) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (Службен гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

О д л у к а
за измена на Одлуката за авто-такси
превоз на патници на подрачјето на
општина Струмица

Член 1

Во член 52 од Одлуката за авто - такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 21/10), зборовите: „ќе се применува од 01.01.2012 година“, се заменуваат со зборовите „ќе се применува од 01.01.2013 година“

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.07- 4136/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за усвојување на Спогодба за начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село, донесена на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4137/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

198.

Врз основа на член 53 и 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 128/06) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (Службен гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

О д л у к а
за усвојување на Спогодба за начинот
и условите за заедничко организирање
на извршувањето на линискиот превоз
на патници за општините Струмица,
Босилово, Василево и Ново Село

Член 1

Се усвојува Спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините: Струмица, Босилово, Василево и Ново Село.

Член 2

Се овластува Градоначалникот на општина Струмица, во името на Општина Струмица, да ја потпише Спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село.

Член 3

Спогодбата ќе се применува по потпишувањето од градоначалниците на општините: Струмица, Босилово, Василево и Ново Село и добивањето на согласнот од министерот за транспорт и врки.

Член 4

Составен дел на оваа Одлука е Спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините: Струмица, Босилово, Василево и Ново Село изработена од претставниците на општините.

Член 5

Со влегување на сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за донесување на Спогодба за начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 12/07).

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4137/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за
доделување парична награда на
Одбојкарскиот клуб „Струмица“ Струмица

1. Се објавува Одлуката за доделување парична награда на Одбојкарскиот клуб „Струмица“ Струмица, донесена на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4162/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

199.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

О д л у к а
за доделување парична награда на
Одбојкарски клуб „Струмица“
Струмица

Член 1

На Одбојкарскиот клуб „Струмица“ - Струмица за освојената двојна шампионска титула (Првак на Македонија во одбојка и Куп на Македонија во одбојка во натпреварувачката 2011/2012 година), му се доделува парична награда во износ од 300.000,00 денари.

Член 2

Доделените средства да се исплатат од Буџетот на општина Струмица за 2012 година - Програма L0 - Спорт и да се трансферираат на сметка на Одбојкарскиот клуб „Струмица“ Струмица.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4162/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),

Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5 КО Струмица,
донесена на седница на Советот на
општина Струмица, одржана на
25.05.2012 година.

Бр. 08 -4142/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....
200.

Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11), член 2
од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени
објекти во урбанистичката планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член
20 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска докумен-
тација за услогласување на намената
на градежно земјиште за КП бр. 5 КО
Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко-планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект станбена кука со
намена А1 кој се наоѓа на КП бр. 5 КО
Струмица, во сопственост на лицето
Витанов Ангел од Струмица.

Објектот се наоѓа во зона на
заштитно зеленило на спортско

рекреативниот дел според ДУП за УБ
бр.38, на земјиште сопственост на РМ.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.

Бр.07-4142/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 тока
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5512/1 и 5512/3 КО
Струмица

1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5512/1 и 5512/3 КО
Струмица, донесена на седница на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4143/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....
201.

Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11), член 2
од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени
објекти во урбанистичката планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член
20 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05. 2012 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација
за усогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр. 5512/1 и
5512/3 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект станбена кука со намена А1 кој се наоѓа на КП бр. 5512/1 и 5512/3 КО Струмица, во сопственост на лицето Демирова Атиша од Струмица.

Објектот навлегува во градежна парцела со предвидена станбена зграда А2 според ДУП за УБ бр.8, на земјиште сопственост на РМ. На самото место до станбената кука е изграден верски објект П+1.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.

Бр.07-4143/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 тока 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште и промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за КП бр. 3868 и 3656/1 КО Дабилџа

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште и промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за КП бр. 3868 и 3656/1 КО Дабилџа, донесена на

седница на Советот на општина Струмица одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08 -4144/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

202.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05. 2012 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација
за усогласување на намената на
градежно земјиште и промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
за КП бр. 3868 и 3656/1 КО Дабилџа

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште и промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за бесправниот деловен објект Б1 кој се наоѓа на КП бр. 3868 и 3656/1 КО Дабилџа, во сопственост на лицето Ташуров Георги од с.Дабилџа.

Објектот навлегува во тротоарот на патот и дел во зона наменета за парк и заштитно зеленило според УДНМ с.Дабилџа, на земјиште сопственост на РМ.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.

Бр.07-4144/1Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 тока 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за КП бр. 4682 КО Куклиш

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за КП бр. 4682 КО Куклиш, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 25.05.2012 година.

Бр.08 - 4145/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

203.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05. 2012 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 4682 КО Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на безправен објект, станбена кука А1, кој се наоѓа на

КП бр. 4682 КО Куклиш во сопственост на Митушев Ванчо од с. Куклиш.

Според ГУП с. Куклиш, објектот на КП бр. 4682 КО Куклиш се наоѓа на траса на проектирана улица-џеб.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4145/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 тока 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2570/1, 2568/1, 2568/6 и 2571/12 КО Банско

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2570/1, 2568/1, 2568/6 и 2571/12 КО Банско, донесена на седница на Советот на општина Струмица, одржана 25.05.2012 година.

Бр.08-4146/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

204.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на

општина Струмица на седницата одржана на 25.05. 2012 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2570/1, 2568/1, 2568/6 и 2571/12 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на безправни објекти, станбена кука А1-зграда 1 и помошен објект зграда 2, кој се наоѓаат на КП бр. 2570/1, 2568/1, 2568/6 и 2571/12 КО Банско во сопственост на Пелтечка Аника од Струмица.

Според УДНМ с. Банско, објектите на КП бр. 2570/1, 2568/1, 2568/6 и 2571/12 КО Банско се наоѓа на траса на проектирана улица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4146/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 тока 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште КП бр. 3127 и 3128 КО Куклиш

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 3127 и 3128 КО Куклиш, донесена на седница на Советот

на општина Струмица одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08 - 4147/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

205.

Врз основа на член 4 став 1 од Заколот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05. 2012 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 3127 и 3128 КО Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект станбена кука со намена А1 кој се наоѓа на КП бр. 3127 и 3128 КО Куклиш, во сопственост на лицето Кировски Венко од Струмица.

Објектот се наоѓа надвор од градежните опфати на Струмица и с. Куклиш покрај р.Тркајна.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4147/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 тока 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште КП бр. 1216 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште КП бр. 1216 КО Струмица, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08 - 4148/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

206.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05. 2012 година, донесе

Одлука

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1216 КО Струмица

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко

- планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект станбена кука со намена А1 кој се наоѓа на КП бр. 1216 КО Струмица, во сопственост на лицето Ангелов Георге од Струмица.

Објектот се наоѓа во зона предвидена за домување во станбени згради А2 според ДУП за УБ бр.33-2.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.

Бр.07-4148/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 тока 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2361/2 КО Добрејци

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.2361/2 КО Добрејци, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 25.05.2012 година.

Бр.08-4149/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

207.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени

објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2361/2 КО Добрејци

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект деловен објект со намена Б1 кој се наоѓа на КП бр. 2361/2 КО Добрејци, во сопственост на лицето Паљифрова Оливера од Струмица.

Објектот се наоѓа во зона на заштитен појас според УДНМ Добрејци, на земјиште сопственост на Паљифрова Оливера.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.

Бр.07-4149/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 тока 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7864/2 и 7864/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за

усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7864/2 и 7864/1 КО Струмица, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 25.05.2012 година.

Бр.08-4150/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

208.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05. 2012 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.7864/2 и 7864/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправните објекти станбена кука (зграда бр.1) со намена А1, магацин (зграда бр.2) со намена Г4 се наоѓаат на КП бр.7864/2 КО Струмица, деловен објект (зграда бр.8) со намена Г4 се наоѓа на КП бр. 7864/1 КО Струмица во сопственост на Андонов Станчо.

Објектот зграда бр.1 со намена А1 се наоѓа во зона со намена Г2 Г3 Г4 според ДУП за УБ бр.25 и 26, на земјиште сопственост на РМ - кор. „Југосуровина“ Скопје ДЕ Струмица (КП7864/2) и АД ИГМ Еленица (КП 7864/2).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4150/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р

.....

Врз основа на член 50 став 1 тока 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 1657/1 и 1657/2 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 1657/1 и 1657/2, Ко Струмица, донесена на седница на Советот на општина Струмица, одржана 25.05.2012 година.

Бр. 08 - 4151/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

209.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05. 2012 година, донесе

Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко-планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП 1657/1 и 1657/2 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект, доградба на деловен објект со намена Б1-зграда 2, кој се наоѓа на КП бр. 1657/1 и 1657/2 КО Струмица во сопственост на Стојанов Љупчо од Струмица.

Според ДУП за УБ бр.1-1, објектот на КП бр. 1657/1 и 1657/2 КО Струмица се наоѓа на траса на проектирана улица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4151/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица

1. Се објавува Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, донесено на седница на

Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4152/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

210.

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица

1. Од Училишниот одбор на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица поради истек на мандатот, се разрешуваат претставниците на Општина Струмица и тоа:

- Катица Василева и
- Ване Манолев.

2. За претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, се именуваат:

- Васе Јаков и
- Ленче Пиличева.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4152/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“

бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Сандо Масев“ Струмица

1. Се објавува Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Сандо Масев“ Струмица, донесено на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4153/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

211.

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Сандо Масев“ Струмица

1. Од Училишниот одбор на ООУ „Сандо Масев“ Струмица поради истек на мандатот, се разрешуваат претставниците на Општина Струмица и тоа:

- Митко Чифчиев и
- Драги Димитров.

2. За претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Сандо Масев“ Струмица, се именуваат:

- Драги Димитров и
- Ристо Годев

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4153/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Струмица

1. Се објавува Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Струмица, донесено на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4154/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

212.

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

Р е ш е н и е

за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Струмица

1. Од Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Струмица поради истек на мандатот, се разрешуваат претставниците на Општина Струмица и тоа:

- Драгана Андонова и
- Вера Протугерова.

2. За претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Струмица, се именуваат:

- Ванчо Мелев и
- Мемет Идризов

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави

во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4154/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица

1. Се објавува Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, донесено на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08 - 4155/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

213.

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

Р е ш е н и е

за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица

1. Од Училишниот одбор на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица поради истек на мандатот, се разрешуваат

претставниците на Општина Струмица и тоа:

- Ристо Арапов и
- Киро Костадинов.

2. За претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, се именуваат:

- Ристо Арапов и
- Митко Коцев

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07- 4155/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Герас Цунев“ Просениково

1. Се објавува Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Герас Цунев“ Просениково, донесено на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4156/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

214.

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица бр. 5/06), Советот на

општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

Решение

за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Герас Цунев“ Просениково

1. Од Училишниот одбор на ООУ „Герас Цунев“ Просениково поради истек на мандатот, се разрешуваат претставниците на Општина Струмица и тоа:

- Крсте Петров и
- Елена Стојанова.

2. За претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Герас Цунев“ Просениково, се именуваат:

- Крсте Петров и
- Елен Штрклева

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4156/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Св. Кирил и Методи“ Дабилџе

1. Се објавува Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Св. Кирил и Методи“ Дабилџе, донесено на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4157/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

215.

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

Р е ш е н и е
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ „Св. Кирил
и Методиј“ Дабиле

1. Од Училишниот одбор на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле поради истек на мандатот, се разрешуваат претставниците на Општина Струмица и тоа:

- Сашо Трендов и
- Васко Јованов.

2. За претставници на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле, се именуваат:

- Сашо Трендов и
- Васко Јованов.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4157/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса

1. Се објавува Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот

одбор на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса, донесено на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4158/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

216.

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

Р е ш е н и е
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ „Гоце
Делчев“ Вељуса

1. Од Училишниот одбор на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса поради истек на мандатот, се разрешуваат претставниците на Општина Струмица и тоа:

- Панде Василев и
- Марјан Михајлов.

2. За претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса, се именуваат:
- Златко Станков и
- Ружица Михова

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4158/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“

бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино

1. Се објавува Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино, донесено на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр.08 - 4159/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

217.

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

Р е ш е н и е

за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино

1. Од Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино поради истек на мандатот, се разрешуваат претставниците на Општина Струмица и тоа:

- Илија Митров и
- Звонко Георгиев

2. За претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино, се именуваат:

- Ице Беличев и
- Сања Најданова

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4159/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Даме Груев“ Куклиш

1. Се објавува Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Даме Груев“ Куклиш, донесено на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4160/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

218.

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

Р е ш е н и е

за разрешување и именување претставници на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Даме Груев“ Куклиш

1. Од Училишниот одбор на ООУ „Даме Груев“ Куклиш поради истек на мандатот, се разрешуваат претставниците на Општина Струмица и тоа:

- Ристо Појразов и
- Игор Милушев.

2. За претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Даме Груев“ Куклиш, се именуваат:

- Игор Милушев и
- Кољо Клисаров.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4160/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ОМУ „Боро Џони“ Струмица

1. Се објавува Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ОМУ „Боро Џони“ Струмица, донесено на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4161/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

219.

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

Решение
за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ОМУ „Боро Џони“ Струмица

1. Од Училишниот одбор на ОМУ „Боро Џони“ Струмица поради истек на мандатот, се разрешуваат

претставниците на Општина Струмица и тоа:

- Ленче Кукиќ и
- Иринка Лазарова

2. За претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ОМУ „Боро Џони“ Струмица, се именуваат:

- Ленче Кукиќ и
- Иринка Лазарова

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4161/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2012 година

1. Се објавува Програмата за дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2012 година, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08 - 4138/2 Општина Струмица
25.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

220.

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на

општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

**Програма
за дополнување на Годишната
програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2012 година**

Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2012 година и Програмата за дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2012 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/11, 01/12, 03/12, 04/12, 06/12, 07/12 и 10/12) се врши следното дополнување:

Во глава

IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на просторот вон планските опфати

По реден број 18 се додава:

р.б.	Објект	Износ денари
19.	КП бр. 2573 КО Банско	самофинасирање

Во глава

V. Детални урбанистички планови за една паецела

По реден број 32 се додава:

р.б.	Објект	Износ денари
33.	КП бр. 790 и 791 КО Струмица	самофинасирање

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4138/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 тока 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за утврдување на Нацрт ДУП за градежна парцела на КП бр.1000 КО Струмица, блок 18 (блок 33 по ГУП), Општина Струмица 2012-2017

1. Се објавува Заклучокот за утврдување на Нацрт ДУП за градежна парцела на КП бр.1000 КО Струмица, блок 18 (блок 33 по ГУП), Општина Струмица 2012-2017, донесен на седница

на Советот на општина Струмица одржана на 25.05. 2012 година.

Бр.08-4140/2 Општина Струмица
25.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

221.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/08) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

Заклучок

за утврдување Нацрт ДУП за градежна парцела на КП бр.1000 КО Струмица, блок 18 (блок 33 по ГУП), Општина Струмица 2012-2017

1. Се утврдува Нацрт ДУП за градежна парцела на КП бр.1000 КО

Струмица, блок 18 (блок 33 по ГУП),
општина Струмица 2012-2017.

2. Со овој Урбанистички план се
опфаќа простор со површина од 136,6 м².
Просторот на планскиот опфат на ДУП за
градежна парцела на КП бр.1000 граничи:

- Од североисток со КП бр.1001;
- Од југоисток со ул.„Народен фронт“;
- Од југозапад и северозапад со КП
бр.999.

3. Нацрт ДУП за градежна
парцела на КП бр.1000, КО Струмица во
блок 18 (блок 33 по ГУП) е изработен од
Друштвото за проектирање,
градежништво и инженеринг „Вектор 90“
Томе дооел - Струмица со техн. број 007-
0102/2012 и се состои од:

- текстуален дел (документациона
основа и планска документација),
- графички приказ (документациона
основа и планска документација),

4. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4140/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/06) и член
39 став1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на ЈП
„Паркиралишта – Струмица“ периодот
01.01 до 31.03.2012 година

1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Извештајот за
работа на ЈП „Паркиралишта – Струмица“
периодот 01.01 до 31.03.2012 година,
донесен на седница на Советот на

општина Струмица, одржана на
25.05.2012 година.

Бр. 08 - 4139/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник.
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

222.

Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96) и
член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 25.05.2012 година,
донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈП „Паркиралишта –
Струмица“ за периодот 01.01 до
31.03.2012 година

1. Се дава согласност на
Извештајот за работа на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ за периодот
01.01. до 31.03.2012 година, усвоен од
Управниот одбор на оваа претпријатие,
со Одлука 02-159/2 од 17.05.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува ви сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.

Бр.07-4139/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/06) и член
39 став1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина
Струмица за првиот квартал од 2012
година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2012 година, донесен на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 25.05.2012 година.

Бр. 08-4127/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

223.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04) и член 20 став 1 став 4 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 25.05.2012 година, донесе

З а к л у ч о к
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2012
година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2012 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на К1, К2 и К3 образец.

3. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4127/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

224.

Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2012 година

Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамиренни обврски

Општина: **Струмица**
 Квартал: од **01.01.2012** година до **31.03.2012** година
 Датум на поднесување на извештајот: **17.04.2012**
 (ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			уложени	неуложени	
јануари	14.098.120	30.922.608		0	45.020.728
февруари	9.669.277	39.824.908		0	49.494.185
март	10.810.183	7.757.586		34.769.039	53.336.808
април				0	0
мај				0	0
јуни				0	0
јули				0	0
август				0	0
септември				0	0
октомври				0	0
ноември				0	0
декември				0	0

Образложение:

Општина Струмица до 31.01.2012 година има вкупно достасани обврски во износ од 45.020.728,00 денари, од кои 12.092.887,00 се капитални обврски до 30 дена, а износот од 27.984.851,00 денари се капитални обврски до 60 дена. Обврските во износ од 2.005.233,00 денари се тековни до 30 дена, а износот од 2.937.757,00 се тековни обврски до 60 дена. Недостасани обврски на Општина Струмица до 31.01.2012 се во износ од 12.538.205,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 29.02.2012 година изнесуваат 49.494.182,00 денари и според рокот на достасеност обврски до 30 дена се во износ од 9.669.276,50 денари, а износот од 39.824.908,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски ов вкупните обврски се во износ од 46.946.124,00 денари а тековните обврски изнесуваат 2.548.058,00 денари. Општина Струмица до 29.02.2012 година има недостасани обврски во износ од 19.466.461,00 денари.

Општина Струмица до 31.03.2012 година има вкупно достасани обврски во износ од 53.336.808,00 денари. Вкупни капитални обврски се во износ од 51.613.020,00 денари а износот од 1.723.786,00 денари се тековни достасани обврски до овој период. Вкупните недостасани обврски изнесуваат 7.978.803,00 денари и во најголем дел се однесуваат за капитални инвестиции

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	420.638
423	141.753
424	716.078
425	
426	445.317
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	50.055.580
483	1.557.440
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Total	53.336.806

(во денари)

Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: Струмица
 Извештаен период: с 01.01.2012 година до 31.03.2012 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештај: 17.04.2012
 (ден, месец, година)

Долг на општината

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земодател	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Губеј	Губеј	Износ на повлечени грашпи (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичен ост на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Доставна обврска (во извештајниот период)		Датум на доставување на обврска		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврска		Доставна обврска (во извештајниот период)*		Датум на отплата на обврска		Доставна обврска (во извештајниот период)*		Состојба на долгот за извештајниот период**	
													Прв	Последен	Прв	Последен	Главнина	Камата	не на обврска	на обврска	Главнина	Камата	на почетокот	на крајот	Главнина	Камата	на почетокот	на крајот	Главнина	Камата	на почетокот	на крајот
1																																
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																

Земелшак

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земодател	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Губеј	Губеј	Износ на повлечени грашпи (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичен ост на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Доставна обврска (во извештајниот период)		Датум на доставување на обврска		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврска		Доставна обврска (во извештајниот период)*		Датум на отплата на обврска		Доставна обврска (во извештајниот период)*		Состојба на долгот за извештајниот период**	
													Прв	Последен	Прв	Последен	Главнина	Камата	не на обврска	на обврска	Главнина	Камата	на почетокот	на крајот	Главнина	Камата	на почетокот	на крајот	Главнина	Камата	на почетокот	на крајот
1		МЕАП	БВРД	ЕУР	3 222 080	либвр +1	15	4	3 222 080	ДА	В		18.01.2005	18.07.2015	18.01.2005	18.07.2015	53 343	1 979	31.03.2012	176 664	20 349	18.01.2012	53 343	1 979	1 707 289	1 530 625	ППКД	Комуналц				
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																

Земелшак

Во извештајниот период во износ од 1 530 625 се вклучени 312 076 долг до Министерството за финансии.